

3928.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА (*)**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва (*),

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 5 декември 2020 година.

Бр. 08-4351/1 Претседател на Република
5 декември 2020 година Северна Македонија,
Скопје **Стево Пендаровски, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi, с.р.**

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА (*)****Член 1**

Во Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18) по членот 384 се додава наслов и нов член 384-а, кои гласат:

„Изјава за примена на кодекс за корпоративно управување**Член 384-а**

(1) Надзорниот одбор, односно неизвршните членови на одборот на директори, на акционерско друштво-то чии акции котираат на берзата, се должни да обезбе-

(*) Со овој закон се врши усогласување со:

- ДИРЕКТИВА 2005/56/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 26 октомври 2005 година за прекуграничното спојување на друштвата со ограничена одговорност CELEX бр.32005L056, која е заменета со ДИРЕКТИВА (ЕУ) 2017/1132 НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од 14 јуни 2017 година во врска со одредени аспекти од законот за трговски друштва (кодифициран текст), Наслов II, Поглавје II-Прекугранично спојување CELEX бр.32017L1132 и

- ДИРЕКТИВА ЕУ 2013/34 на Европскиот парламент и на Советот од 26 јуни 2013 година за годишните финансиски извештаи, консолидираните финансиски извештаи и поврзаните извештаи за одредени типови трговски друштва, со која се менува Директивата 2006/43 /ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот и се заменува Директивата 78/660/ ЕЕЗ и 83/349/ЕЕЗ CELEX бр. 02013L0034-20141211.

дат органот на управување во посебен дел од годишниот извештај за работењето на друштвото да даде изјава за примена на кодексот за корпоративно управување.

(2) Изјавата за примена на кодексот за корпоративно управување од ставот (1) на овој член е составен дел на годишниот извештај за работењето на акционерско друштвото чии акции котираат на берзата.

(3) Изјавата од ставот (2) на овој член содржи:

1) известување за кодексот за корпоративно управување кој друштвото го применува, како и местото каде што текстот на Кодексот е јавно достапен;

2) известувања за примената на корпоративното управување од страна на друштвото кое го применува кодексот, а особено оние кои изречно не се пропишани со закон и

3) отстапувања од правилата на кодексот за корпоративно управување од точката 1) на овој став, ако такви отстапувања постојат и образложение за таквите отстапувања.“.

Член 2

Во членот 415-а по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Покрај активностите наведени во ставот (3) на овој член, службата за внатрешна ревизија во акционерско друштвото чии акции котираат на берзата врши постојана и целосна ревизија на законитоста, правилноста и ажурноста на работењето на друштвото и преку следење на усогласеноста на организацијата и дејствувањето на друштвото во согласност со кодексот за корпоративно управување.“.

Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (5), (6) и (7).

Член 3

Во насловот на Десетата глава, зборовите: „СО ДРУШТВА ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА“ се бришат.

Член 4

Во членот 537-а се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

„(2) Одредбите од ставот (1) на овој член се применуваат доколку друштвото кое настанува како резултат на таквото прекугранично спојување е основано согласно овој закон и има регистрирано седиште во Република Северна Македонија.

(3) Одредбите од членовите 537-а, 537-б, 537-в, 537-г, 537-д, 537-ѓ, 537-е, 537-ж, 537-з, 537-с, 537-и, 537-ј, 537-к и 537-л од овој закон се применуваат и ако едно од споените друштва е основано во согласност со закон и со регистрирано седиште во држава која не е членка на Европската унија, под услов друштвото кое настанува како резултат на таквото прекугранично спојување да биде основано согласно овој закон и да има регистрирано седиште во Република Северна Македонија.“.

Член 5

Во членот 537-ѓ по ставот (3) се додаваат шест нови става (4), (5), (6), (7), (8) и (9), кои гласат:

„(4) Доколку друштвото овозможи бесплатен пристап на јавноста, до предлогот со условите за прекугранично спојување, заедно со податоците од ставот (2) на овој член, кои за таа цел се објавени на интернет страната на друштвото, во времетраење континуирано од најмалку еден месец, пред денот на состанокот на собирот на содружници, односно на седницата на собранието на друштвото на кои ќе се одлучи дали ќе се прифати, или ќе се отфрли предлогот со условите за прекугранично спојување, истите нема потреба да бидат објавени на начин утврден во ставот (1) на овој член.

(5) За континуираниот и непрекинат пристап до интернет страната од ставот (4) на овој член, како и за автентичноста на документите објавени на истата, одговорноста ја сноси друштвото сопственик на интернет страната.

(6) Доколку друштвото го објави предлогот со условите на својата интернет страна, истото доставува известување до трговскиот регистар кој го води Централниот регистар, за да се изврши објавата. Во известувањето се наведува формата, називот и регистрираното седиште на македонското друштвото кое учествува во прекуграничното спојување, датумот на објавување на интернет страната на друштвото на предлогот со условите за прекугранично спојување, со податоците од ставот (2) на овој член, точниот назив на интернет страната на друштвото на која е извршено објавувањето на податоците и укажување дека истите бесплатно се достапни до јавноста.

(7) Известувањето од ставот (6) на овој член, веднаш се објавува на интернет страната на Централниот регистар.

(8) Објавувањето на предлогот со условите од ставот (4) на овој член, се смета за започнато, од датумот на објавувањето на известувањето од страна на Централниот регистар, кое треба да биде извршено најмалку еден месец, пред денот на одржување на состанокот на собирот на содружници, односно на седницата на собранието на друштвото.

(9) Друштвото има обврска, на својата интернет страна да ги чува информациите од ставот (4) на овој член, по одржувањето на собирот на содружници, односно на собранието на друштвото, се до денот на издавање на решението за упис во трговскиот регистар според членот 537-и од овој закон. Во случај на привремен прекин во пристапот до информациите објавени на интернет страната на друштвото, поради технички или други причини, одговорноста ја сноси друштвото.“

Член 6

Во членот 537-л во ставот (1) бројот „6“ се заменува со бројот „5“.

Член 7

По членот 537-л се додаваат два нови наслови и два нови члена 537-љ и 537-м, кои гласат:

„Учество на вработените

Член 537-љ

(1) За учеството на вработените во одлучувањето во друштвото кое настанува како резултат на прекугранично спојување, со регистрирано седиште во Република Северна Македонија се применува овој закон, без да е во спротивност со ставот (2) на овој член.

(2) Овој закон нема да се применува, доколку најмалку едно од друштвата предмет на спојување, шест месеци пред објавување на предлогот со условите за прекугранично спојување според членот 537-ѓ од овој закон, има просечен број на вработени, кој надминува 500-тини и функционира според системот за учество на вработените во согласност со членот 35 од Законот за европско друштво.

(3) Овој закон нема да се применува, доколку законите кое се применуваат над друштвото настанато со прекугранично спојување не:

- предвидуваат најмалку исто ниво на учество на вработените кое се применува во соодветните друштва кои се спојуваат, измерено со критериумот за пропорционалност на претставниците на вработените меѓу членовите во управниот или надзорниот орган, или нивните тела, или од групата за управување која ги покрива профитните одделенија на друштвото, во кои вработените имаат право на претставници или

- предвидува вработените во седиштето на друштвото настанато со прекуграничното спојување, а чие седиште е во Република Северна Македонија ги имаат истите права за учество како и на тие вработени во државата членка, каде друштвото коешто е настанато со прекугранично спојување има свое регистрирано седиште.

(4) Во случаите од ставовите (2) и (3) на овој член, учеството на вработените во одлучувањето во друштвото настанато со прекугранично спојување е уредено во ставовите (5), (6) и (7) на овој член, а во согласност со принципите и процедурите утврдени во член 13, член 36 ставови 1 и 2, член 37, член 38, член 39 ставови 1, 2 и 3, член 40 ставови 1 и 2, член 41, член 43, член 44 став 1, член 49 каде што во ставот 1 точка 2 процентуалниот износ од 25% се зголемува на 33%, член 50, член 51, член 52 и член 54 од Законот за европско друштво.

(5) Во примената на принципите и процедурите од ставот 4 на овој член:

а) надлежниот орган од компаниите кои се спојуваат има право да избере, без претходно спроведување преговори, да бидат директно предмет на стандардните правила кои се однесуваат на ставот (4) алинеја 6 на овој член, како што е пропишано со законодавството

на земјата—членка во којашто друштвото настанато како резултат на прекугранично спојување има регистрирано седиште и ги прифаќа тие правила од датумот на регистрањето и

б) посебното преговарачко тело има право да одлучи, со двотретинско мнозинство од своите претставници кои претставуваат најмалку две третини од вработените, вклучувајќи ги гласовите на членовите кои ги претставуваат вработените, во најмалку две различни земји членки, да не започнат со преговори или да ги прекинат преговорите кои веќе се отпочнати и да се повикаат на правилата за учество кои се на сила во земјата членка, каде што регистрираното седиште на друштвото резултат на прекуграничното спојување ќе биде сместено.

(6) Доколку едно од друштвата што се спојуваат, работи според системот за учество на вработените, друштвото настанато со прекуграничното спојување ќе биде управувано според таквиот систем, во согласност со правилата од ставовите (2) и (3) на овој член, со тоа што истото има обврска да ја преземе правната форма којашто овозможува реализирање на правата за учество.

(7) Доколку друштвото настанато со прекугранично спојување функционира според системот на учество на вработените, истото има обврска да преземе мерки за да обезбеди дека правата за учество на вработените се заштитени во случај на следни домашни спојувања за период од три години, откако прекуграничното спојување има станато ефективно, со примена на *mutatis mutandis* правилата утврдени со овој член.

Заштита на лични податоци

Член 537-м

Обработката на личните податоци која се спроведува во контекст на одредбите за прекугранично спојување од овој закон, се врши во согласност со прописите за заштита на личните податоци.“

Член 8

По членот 605-г се додава нов член 605-д, кој гласи:

„Член 605-д

(1) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност за мал трговец, глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност за среден трговец и глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во денарска противвредност за голем трговец, ќе му се изрече за прекршок на акционерско друштвото чии акции котираат на берзата, доколку органот на управување не даде изјава за примена на кодексот за корпоративно управување, во согласност со членот 384-а од овој закон.

(2) Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на членовите на надзорниот одбор, односно на неизвршните членови на од-

борот на директори во акционерското друштво, доколку постапат спротивно на обврската од членот 384-а став (1).

(3) Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на членовите на управниот одбор, односно на извршните членови на одборот на директори во акционерското друштво, кои нема да дадат изјава за примена на кодексот за корпоративно управување, во согласност со членот 384-а од овој закон.

(4) Комисијата за хартии од вредност може да поднесува барање за поведување прекршочна постапка за прекршоците од овој член.“

Член 9

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 48/10), членот 34 се брише.

Член 10

Одредбите од членот 7 од овој закон, со кои се додава нов член 537-љ, ќе започнат да се применуваат од денот кога Република Северна Македонија ќе стекне статус полноправен член во Европската унија.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË SHOQËRIVE TREGTARE (*)

Neni 1

Në Ligjin e Shoqërive Tregtare (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 dhe 120/18) pas nenit 384 shtohet nen i ri 384-a, siç vijon:

(*) Me këtë ligj bëhet harmonizim me:

-DIREKTIVËN 2005/56/KE të Parlamentit Europian dhe të Këshillit, datë 26 korrik 2005, për bashkim ndërkufitar të shoqërive me përgjegjësi të kufizuar CELEX numër 32005L056, e cila është zëvendësuar me DIREKTIVËN (BE) 2017/1132 TË PARLAMENTIT EUROPIAN DHE TË KËSHILLIT, datë 14 qershor 2017, lidhur me aspekte të caktuara të Ligjit të Shoqërive Tregtare (tekst i kodifikuar), Titulli II, Kreu II-Bashkimi ndërkufitar CELEX numër 32017L1132 dhe

- DIREKTIVËN BE 2013/34 KE të Parlamentit Europian dhe të Këshillit, datë 26 qershor 2013, për raportet financiare vjetore, raportet financiare të konsoliduara dhe raportet e lidhura për tipe të caktuar të shoqërive tregtare, me të cilën ndryshohet Direktiva 2006/43/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit dhe zëvendësohet Direktiva 78/660/KEE dhe 83/349/KEE CELEX numër 02013L0034-20141211.

“Deklaratë për zbatimin e kodit të menaxhimit korporativ

Neni 384-a

(1) Këshilli Mbikëqyrës, përkatësisht anëtarët joekzekutivë të Këshillit të drejtorëve, të shoqërisë aksionare aksionet e së cilës janë të kuotuar në bursë, janë të obliguar që të sigurojnë se organi drejtues, në një pjesë të veçantë të raportit vjetor për punën e shoqërisë, të japë deklaratë për zbatimin e kodit të menaxhimit korporativ.

(2) Deklarata për zbatimin e kodit të menaxhimit korporativ nga paragrafi (1) i këtij neni është pjesë përbërëse e raportit vjetor për punën e shoqërisë aksionare aksionet e së cilës janë të kuotuar në bursë.

(3) Deklarata e paragrafit (2) të këtij neni përmban:

1) njoftim për kodin e menaxhimit korporativ të cilin e zbaton shoqëria, si dhe vendin ku teksti i kodit është i kapshëm publikisht;

2) njoftime për zbatimin e menaxhimit korporativ nga ana e shoqërisë e cila e zbaton kodin dhe veçanërisht ato që nuk janë të përcaktuara në mënyrë eksplicite me ligj dhe

3) shmangie nga rregullat e kodit të menaxhimit korporativ të pikës 1) të këtij paragrafi, nëse ekzistojnë shmangie të tilla dhe arsyetim për shmangiet e tilla. “.

Neni 2

Në nenin 415-a, pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), siç vijon:

“(4) Krahas aktiviteve të theksuara në paragrafin (3) të këtij neni, shërbimi i revizionit të brendshëm në shoqërinë aksionare aksionet e së cilës kuotojnë në bursë, kryen kontroll të përhershme dhe të plotë të ligjshmërisë, rregullsisë dhe afateve kohore të shoqërisë dhe duke përcjellë pajtueshmërinë e organizatës dhe veprimin e shoqërisë në përputhje me kodin e menaxhimit korporativ.“.

Paragrafët (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafë (5), (6) dhe (7).

Neni 3

Në titullin e kapitullit Dhjetë, fshihen fjalët: “ME SHOQËRI NGA BASHKIMI EUROPIAN”.

Neni 4

Në nenin 537-a shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe (3) siç vijon:

“(2) Dispozitat e paragrafit (1) të këtij neni zbatohen nëse shoqëria që shfaqet si rezultat i bashkimit të tillë ndërkufitar është themeluar në përputhje me këtë ligj dhe ka seli të regjistruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

(3) Dispozitat e neneve 537-a, 537-b, 537-v, 537-g, 537-d, 537-gj, 537-e, 537-zh, 537-z, 537-x, 537-i, 537-j, 537-k dhe 537-ll të këtij ligji do të zbatohen edhe nëse njëra nga shoqëritë e bashkuara është themeluar në përputhje me ligjin dhe me seli të regjistruar në shtet që

nuk është anëtar i Bashkimit European, me kusht që shoqëria që krijohet si rezultat i bashkimit të tillë ndërkufitar të themelohet në përputhje me këtë ligj dhe të ketë seli të regjistruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut.“.

Neni 5

Në nenin 537-gj pas paragrafit (3) shtohen gjashtë paragrafë të rinj (4), (5), (6), (7), (8) dhe (9) siç vijon:

“(4) Nëse ndërmarrja siguron qasje falas të publikut, në propozimin me kushtet për bashkim ndërkufitar, së bashku me të dhënat nga paragrafi (2) i këtij neni, të cilat për atë qëllim publikohen në faqen e internetit të shoqërisë, në kohëzgjatje të vazhdueshme prej të paktën një muaj, para ditës së mbledhjes së bashkëpronarëve, përkatësisht në mbledhjen e kuvendit të shoqërisë në të cilin do të vendoset nëse do të pranohet, ose të refuzohet propozimi me kushtet për bashkim ndërkufitar, të njëjtat nuk kanë nevojë të publikohen në mënyrë të përcaktuar sipas paragrafit (1) të këtij neni.

(5) Për qasjen e vazhdueshme dhe të pandërprerë në faqen e internetit të paragrafit (4) të këtij neni, si dhe për autenticitetin e dokumenteve të publikuara në të, përgjegjësinë e mban shoqëria pronare e faqes së internetit.

(6) Nëse shoqëria e publikon propozimin me kushtet në faqen e saj të internetit, e njëjta duhet të paraqesë njoftim në regjistrin tregtar të mbajtur nga Regjistri Qendror, në mënyrë që të bëhet publikimi. Njoftimi duhet të përmbajë formën, emrin dhe selinë e regjistruar të ndërmarrjes maqedonase e cila merr pjesë në bashkimin ndërkufitar, datën e publikimit në faqen e internetit të shoqërisë të propozimit me kushtet për bashkimin ndërkufitar, me të dhënat sipas paragrafit (2) të këtij neni, emrin e saktë të faqes së internetit të shoqërisë në të cilën është kryer publikimi i të dhënave dhe tregon se ato janë në dispozicion të publikut, pa pagesë.

(7) Njoftimi i paragrafit (6) të këtij neni, publikohet menjëherë në faqen e internetit të Regjistrit Qendror.

(8) Publikimi i propozimit me kushtet sipas paragrafit (4) të këtij neni, konsiderohet i filluar, nga data e publikimit të njoftimit nga Regjistri Qendror, i cili duhet të kryhet së paku një muaj para ditës së mbajtjes së mbledhjes së takimit të bashkëpronarëve, përkatësisht në mbledhjen e kuvendit të shoqërisë.

(9) Shoqëria është e obliguar që, në faqen e saj të internetit, t’i ruajë informacionet nga paragrafi (4) i këtij neni, pas mbajtjes së takimit të bashkëpronarëve, përkatësisht të mbledhjes së shoqërisë, deri në ditën e lëshimit të aktvendimit për regjistrim në regjistrin tregtar sipas neni 537-i të këtij ligji. Në rast të ndërprerjes së përkohshme të informatave të publikuara në faqen e internetit të shoqërisë, për arsye teknike ose arsye të tjera, përgjegjësinë e mban shoqëria.“

Neni 6

Në nenin 537-ll pas paragrafit (1) numri “6” zëvendësohet me numrin “5”:

Neni 7

Pas nenit 537-ll shtohen dy tituj të ri 537-l dhe 537-m siç vijon:

“Pjesëmarrja e të punësuarve

Neni 537-1

(1) Për pjesëmarrjen e të punësuarve në vendimmarrjen në shoqërinë që ndodh si rezultat i bashkimit ndërkufitar, me seli të regjistruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, zbatohet ky ligj, pa qenë në kundërshtim me paragrafin (2) të këtij neni.

(2) Ky ligj nuk do të zbatohet, nëse të paktën një nga shoqëritë që janë objekt i bashkimit, gjashtë muaj para shpalljes së propozimit me kushtet për bashkimin ndërkufitar sipas nenit 537-gj të këtij ligji, ka një numër mesatar të të punësuarve, i cili tejkalon 500 dhe funksionon sipas sistemit për pjesëmarrjen e të punësuarve në përputhje me nenin 35 të Ligjit të Shoqërive Europiane.

(3) Ky ligj nuk do të zbatohet nëse ligjet që zbatohen mbi shoqërinë e formuar me bashkim ndërkufitar nuk:

-parashikojnë të paktën të njëjtin nivel të pjesëmarrjes së punonjësve që zbatohet në shoqëritë adekuate të cilat bashkohen, të matur me kriterin e përpjestueshmërisë së përfaqësuesve të punonjësve midis anëtarëve në organin drejtues ose mbikëqyrës, ose organeve të tyre, ose të grupit për menaxhim që mbulon seksionet profitabile të shoqërisë, në të cilën punonjësit kanë të drejtë për përfaqësues ose

-parashikon që punonjësit në selinë e shoqërisë të formuar nga bashkimi ndërkufitar, selia e së cilës është në Republikën e Maqedonisë së Veriut kanë të njëjtat të drejta për të marrë pjesë si ata punonjës në shtetin anëtar, ku shoqëria e cila është formuar me bashkimin ndërkufitar ka zyrën e saj të regjistruar.

(4) Në rastet sipas paragrafëve (2) dhe (3) të këtij neni, pjesëmarrja e të punësuarve në vendimmarrjen në shoqërinë e bërë nga bashkimi ndërkufitar është rregulluar në paragrafët (5), (6) dhe (7) të këtij neni dhe në përputhje me parimet dhe procedurat e përcaktuara sipas nenit 13, nenit 36, paragrafët 1 dhe 2, nenit 37, nenit 38, nenit 39, paragrafët 1, 2 dhe 3, nenit 40, paragrafët 1 dhe 2, nenit 41, nenit 43, nenit 44, paragrafi 1, nenit 49 ku në paragrafin 1 pika 2 shuma e përqindjes prej 25% rritet në 33%, nenit 50, nenit 51, nenit 52 dhe nenit 54 të Ligjit të Shoqërive Europiane.

(5) Në zbatimin e parimeve dhe të procedurave të paragrafit 4 të këtij neni:

a) organi kompetent i kompanive të cilat bashkohen ka të drejtë të zgjedhë, pa negociata të zbatuara paraprake, që t'i nënshtrohet drejtpërdrejt rregullave standarde të cilat kanë të bëjnë me paragrafin (4) nënparagrafi 6 të këtij neni,

siç është përcaktuar me legjislacionin e shtetit anëtar në të cilën shoqëria e formuar si rezultat i bashkimit ndërkufitar ka seli të regjistruar dhe i pranon ato rregulla nga data e regjistrimit dhe

(b) trupi i posaçëm negociues ka të drejtë të vendosë me shumicën e dy të tretave të përfaqësuesve të tij që përfaqësojnë të paktën dy të tretat e të punësuarve, duke përfshirë votat e anëtarëve që përfaqësojnë të punësuarit, në të paktën dy shtete të ndryshme anëtare, të mos fillojnë me negociata ose t'i ndërpresin negociatat të cilat kanë filluar tashmë dhe t'u përmbahen rregullave për pjesëmarrje të cilat janë në fuqi në shtetin anëtar ku selia e regjistruar e shoqërisë si rezultat i bashkimit ndërkufitar do të vendoset.

(6) Nëse njëra nga shoqëritë që bashkohen, punon sipas sistemit për pjesëmarrjen e punonjësve, shoqëria e formuar me bashkimin ndërkufitar do të menaxhohet sipas një sistemi të tillë, në përputhje me rregullat sipas paragrafëve (2) dhe (3) të këtij neni, ashtu që e njëjta ka për obligim të marrë formën juridike që mundëson realizimin e të drejtave për pjesëmarrje.

(7) Nëse shoqëria e formuar me bashkim ndërkufitar funksionon sipas sistemit të pjesëmarrjes së punonjësve, e njëjta ka për detyrë që të marrë masa për të siguruar se të drejtat e pjesëmarrjes së punonjësve janë të mbrojtura në rast të bashkimeve të brendshme në vijim për një periudhë prej tre vjetësh, pasi bashkimi ndërkufitar është bërë efektiv duke zbatuar rregullat mutatis mutandis të përcaktuara me këtë nen.

Mbrojtja e të dhënave personale

Neni 537-m

Përpunimi i të dhënave personale që zbatohet në kontekst me dispozitat për bashkim ndërkufitar të këtij ligji, kryhet në përputhje me rregullat e mbrojtjes së të dhënave personale. “

Neni 8

Pas nenit 605-g shtohet nen i ri 605-d, siç vijon:

“Neni 605-d

(1) Gjobë në shumën prej 1.000 deri 2.000 euro, në kundërvlerë denari, për tregtar të vogël, gjobë në shumën prej 3.000 deri 6.000 euro, në kundërvlerë denari, për tregtar të mesëm dhe gjobë në vlerë prej 5.000 deri 10.000 euro, në kundërvlerë denari, për tregtar të madh, do t'i shqiptohet për kundërvajtje shoqërisë aksionare aksionet e së cilës kotojnë në bursë, nëse organi menaxhues nuk jep deklaratë për zbatimin e kodit të menaxhimit korporativ, në përputhje me nenin 384-a të këtij ligji.

(2) Gjobë në shumë prej 100 deri 500 euro, në kundërvlerë denari, do t'u shqiptohet anëtarëve të këshillit mbikëqyrës, përkatësisht anëtarëve joekzekutivë të këshillit të drejtorëve në shoqërinë aksionare, nëse veprojnë në kundërshtim me detyrimin sipas nenit 384-a paragrafi (1).

(3) Gjobë në shumë prej 100 deri 500 euro, në kundërvlerë denari, do t'u shqiptohet anëtarëve të këshillit drejtues, përkatësisht anëtarëve ekzekutivë të Këshillit të drejtorëve në shoqërinë aksionare, të cilët nuk do të japin deklaratë për zbatimin e kodit të menaxhimit korporativ, në përputhje me nenin 384-a të këtij ligji.

(4) Komisioni i Letrave me Vlerë mund të paraqesë kërkesë për fillimin e procedurës së kundërvajtjes për kundërvajtjet nga ky nen“.

Neni 9

Në Ligjin për Ndryshimet dhe Plotësimin e Ligjit të Shoqërive Tregtare ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 48/10), neni 34 fshihet.

Neni 10

Dispozitat sipas nenit 7 të këtij ligji, me të cilat shtohet nen i ri 537-l, do të fillojnë të zbatohen nga dita kur Republika e Maqedonisë së Veriut do të fitojë statusin anëtare e plotëfuqishme në Bashkimin Europian.

Neni 11

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë pas botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

3929.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на личен доход,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 5 декември 2020 година.

Бр. 08-4358/1
5 декември 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД

Член 1

Во Законот за данокот на личен доход („Службен весник на Република Македонија“ број 241/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 275/19), во член 12 по точката 19 се додава нова точка 19-а), која гласи:

„19-а) надоместоци на трошоци за превоз и исхрана на вработените кои работат ноќно време, до износите утврдени со Законот за работните односи;“.

По точката 35) се додава нова точка 35-а), која гласи:

„35-а) уплатена премија за доброволно здравствено осигурување за една календарска година, за вработени лица и за обврзник кој остварува доход од самостојна дејност, во висина од една просечна месечна брутоплата во Република Северна Македонија, објавена во јануари во тековната година според податоците од Државниот завод за статистика;“.

Во точката 43) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

Точката 44) се менува и гласи:

„надоместоци на трошоци за хотелско сместување (со категорија до четири ѕвездички), превоз и надоместоци за трошоците за виза, за лица резиденти на Република Северна Македонија кои учествуваат во образовни и научни активности или настани на научни и образовни институции во земјата и во странство, утврдени врз основа на документи за направените трошоци;“.

По точката 44) се додаваат четири нови точки 45), 46), 47) и 48), кои гласат:

„45) платени лабораториски тестови за COVID-19 за вработени лица во износ до 9.000 денари на годишно ниво по вработен;

46) надоместоци на трошоци за обуки и доквалификација (стекнување сертификати, лиценци и слично) на вработени лица, поврзани со нивното работно место, под услов истите да продолжат со работа кај истиот работодавач, во временски период утврден со договор;

47) даден репроматеријал без надоместок (семенски материјал и производи за заштита на растенија во расадопроизводство), согласно со закон и

48) ваучер на активен спортист издаден од Агенцијата за млади и спорт, согласно со Законот за спортот.“.

Член 2

Во член 24 во ставот (1) по зборот „средствата“ се додаваат зборовите: „за амортизација“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Преостанатата сегашна вредност на средствата кои не можат понатаму да се користат можат да се амортизираат во целина независно од пропишаниот век на траење, при што за таквата амортизација во целина да